



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текуќа сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата, бр. 1032-900880, за одделни издавања 1032-900882 и за огласи 1032-900881.

Среда, 10 декември 1952

БЕЛГРАД

БРОЈ 59

ГОД. VIII

Цена на овој број е 20.— дин. — Претплата за 1952 година изнесува 1000.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 26-838, Администрација 25-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28 010.

692.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ и од Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА

Член 1

Членот 6 од Уредбата за додатоците на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/51) се менува и гласи:

„Правото на постојаниот додаток на деца и висината на тој додаток зависат од имотната состојба на корисникот.

Според имотната состојба, на корисниците им припаѓа постојан додаток на деца во полн или намален износ.

Полниот износ на постојаниот додаток на деца изнесува 3.000 месечно односно 115 динари дневно. Намалениот постојан додаток на деца изнесува 2.000 динари месечно односно 77 динари дневно, или 1.000 месечно односно 38 динари дневно.

Член 2

Зад членот 6 се додава нов член 7, кој гласи:

„На корисниците што имаат земјоделски имот или друг доход што подлежува на данок, правото на постојаниот додаток на деца и износот на тој додаток се определува според следната скала:

НА КОРИСНИКОТ МУ ПРИПАГА	Ако данокот на доход од земјодел- ски имот изнесува по член на дома- ќинството годишно	Ако друг доход што подлежува на данок изнесува по член на домаќин- ството месечно
полн износ на додатокот (3.000 дин. месечно)	до 200 дин.	до 1.000 дин.
две третини од полниот из- нос на додато- кот (2.000 дин. месечно)	201 до 300 дин.	1.001 до 1.500 дин.
една третина од полниот из- нос на додато- кот (1.000 дин. месечно)	301 до 400 дин.	1.501 до 2.000 дин.

Постојаниот додаток на деца не припаѓа:

- 1) на лица што имаат земјоделски имот чија обработлива површина преминува 2 хектара;
- 2) на лица што имаат земјоделски имот помал од 2 хектара, ако данокот на доход од тој имот преминува 400 динари годишно по член на домаќинството;

3) на лица што имаат друг на данок подложен доход поголем од 2.000 динари месечно по член на домаќинството.

За лицата зачленети во селански работни задруги правото на постојан додаток во смисла на одредбите од претходните ставови се определува според данокот на доход со кој се обложени домаќинствата на приходите од окуќината и според данокот на доход што би се плаќал по стопата од 3% на сите приходи што ќе ги добијат нивните домаќинства од задругата.

Кога се определува висината на данокот односно на доходот во смисла на претходните ставови, во бројот на членовите на домаќинството влегуваат покрај лицето од чл. 1 и 4 на оваа уредба и брачниот другар, децата (брачни, вонбрачни, усвоени, пасиноци и туѓи деца земени на издршка) и внуцињата за кои се остварува постојаниот додаток — под услов лицето од чл. 1 и 4 на уредбата да ги издржува, како и родителите од тоа лице што живеат со него во заедничко домаќинство и кои ги издржува тоа лице.

Ако корисникот има земјоделски имот помал од 2 хектара, а има и друг доход кој подлежува на данок, правото на постојан додаток се определува според износот на данокот што би го плаќал корисникот кога вкупниот износ на сите доходи подложни на данок би потекнувал од земјоделски имот.

Кога се определува правото во смисла на претходните ставови се зема во обзир имотот односно доходот на корисникот (чл. 1 и 4), на неговиот брачен другар, на децата и внуцињата за кои се остварува постојаниот додаток.

Висината на даночното задолжување односно на доходот што подлежува на данок се зема според облогот на данокот односно според даночната основица од 1951 година. Уверенија за големина на земјоделскиот имот и за висината на даночното задолжување издава финансискиот орган на надлежниот околински (градски) народен одбор.

Член 3

Членот 9 се брише, а членовите 7 и 8 стануваат нови членови 8 и 9.

Член 4

Во чл. 10 ст. 1 на крај се додава нова реченица која гласи:

„Исто така, лицата од чл. 1 и 4 на оваа уредба го задржуваат правото на постојан додаток на деца додека го служат задолжителниот воен срок во постојаниот кадар на Југословенската народна армија, ако им престанал работниот однос поради стапувањето во постојаниот кадар.“

Во истиот член се брише ставот 2 и се додаваат нови ставови 2 до 4 кои гласат:

„Работник и службеник кој неоправдано изостане од работа 5 дена без премки или 5 дена со премки во тек на еден календарски месец, го губи правото на постојан додаток на деца и го добива кога ќе го надолжи одново пропишаниот стаж од ст. 1 на овој член.

На работник и службеник кој од оправдани разлози поднесе отказ, му се засметува поранешното време на запослувањето во непрекинат стаж за добивање правото на постојан додаток ако се запосли одново во срок од 15 дена по престанокот на поранешниот работен однос.

Претпријатијата, установите и надлештвата се должни да го известуваат надлежниот завод за социјално осигурување за сите неоправдани изостаноци во текот на месецот. Ако не известат, износот на исплатените додатоци на деца паѓа на терет на платниот фонд на претпријатијата, односно на терет на претсметката на приходите и расходите на установите и надлештвата.

Поранешните ставови 3 и 4 стануваат нови ставови 5 и 6.

Член 5

Во членот 11 од уредбата се додаваат нови ставови 5 и 6 кои гласат:

„Ако надлежниот старателски орган утврди дека родителот што прима постојан додаток на деца не го троши свој додаток за издршка и издигање на децата туку го троши за други цели, може да определи да не му се исплатува додатокот на тој родител туку на неговиот брачен другар. Ако старателскиот орган утврди дека обата родители го трошат постојаниот додаток за други цели, а да го запустиле издигањето на децата, должен е да преземе потребни мерки за да се заштитат интересите на децата во смисла на одредбите од Основниот закон за односите на родителите и децата.

Извршните одбори на синдикалните подружници и управните одбори на стопанските организации ќе им пријавуваат вакии случаи на надлежните старателски органи еднаш штом ќе дознаат за нив.

Член 6

До 15 декември 1952 година постојаниот додаток на деца ќе се исплатува делум во пари, а делум во бонови за купување индустриски стоки, и тоа 43% во пари а 57% во бонови.

По 15 декември 1952 година ситот износ на постојаниот додаток на деца ќе се исплатува во пари.

Член 7

Со 1 декември 1952 година престануваат да важат решенијата од Министерот на финансите на ФНРЈ бр. 2231 од 25 октомври 1951 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/51) и бр. 21125 од 31 октомври 1951 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/51).

За побарувањата на постојаниот додаток на деца од времето пред 30 ноември 1952 година ќе се решава по поранешните прописи.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 декември 1952 година.

28 ноември 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно
здравје и социјална политика,
др Павле Грегориќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

693.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согласување односите во стопанството со новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ПАТНИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ ТРОШКОВИ

1. Општи одредби

Член 1

За службени патувања во местото на службувањето, за селидба во случај на преместување од едно место во друго, за одвоен живот од фамилијата, како

и за работа на терен, на службениците и работниците (во натамошниот текст: службениците) на државните органи и установи им припаѓа надокнада за трошкови по одредбите од оваа уредба.

Член 2

Одредбите од оваа уредба ќе се применуваат и на службениците од установите со самостојно финансирање, осем на оние чиие заработки се пресметуваат по тарифните правилници.

II. Надокнада за службени патувања

Член 3

За потребата на службено патување одлучува и налог за тоа издава старешината на надлештвото односно установата (наредбодавецот), кој може тоа право да го пренесе на помошниот наредбодавец. Ако старешината на надлештвото односно установата не е наредбодавец во смисла на прописите за буџетот, за издавање налог мора да има согласност од наредбодавецот.

Во налогот за службено патување мора да биде наведено роденото и фамилијарното име на службеникот, неговото звање и положај, денот на заминувањето, сообраќајното средство што ќе го користи на патот, времето на траењето како и целта на патувањето, осем во случај кога е патувањето од поверлива пригода.

Во случај на штетност, налог може да се даде усно односно со телефон или телеграф, со тоа што писмениот налог да се издаде дополнително.

Член 4

За една службена работа службеното патување во земјата може да трае најмногу 14 дена. По исклучок, службеното патување може да трае и повеќе од 14 дена со согласност од органот надлежен за буџет.

Прописи за траењето на службеното патување на службениците од ресорот на внатрешните работи донесува Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ.

Член 5

За службеното патување на службениците им се дава надокнада за личниот превоз и надокнада за другите трошкови во вид на дневница.

Член 6

На службеното патување службениците можат да користат превозни средства, и тоа:

1) I класа на брз воз односно I класа на брод како и кола за спиење — службениците на положките помошник министер и на други соодветни положки (функции);

2) I класа на патнички или II класа на брз воз односно I класа на брод — службениците распоредени од V платен разред нагоре;

3) II класа патнички или III класа брз воз односно II класа на брод — службениците распоредени од IX до VI платен разред и висококвалификуваните работници;

4) III класа брз или патнички воз односно II класа на брод — сите други службеници и работници.

Службениците од точ. 2 на овој член можат да користат I класа на брз воз односно кола за спиење, ако по доаѓањето во определениот место непосредно треба да пристапат кон извршувањето на задачата, и ако е тоа изрично назначено во налогот за службеното патување.

Службениците од точ. 3 на овој член можат да користат II класа на брз воз ако е релацијата подолга од 250 км.

Службеникот може да користи автобус само на релациите каде што не постои сообраќајна врска со воз или брод, или ако превозенето со автобус е поевтино.

Надлежниот наредбодавец може да определи патување и со авион ако го бара тоа интересот на службената работа, или кога трошките на службеното патување со тоа би биле помали.

На хонорарните службеници на кои хонораријата служба им е главно или едино занимање, класата во воз односно на брод ја определува старешината на

надлештвото односно установата, но не поповолна од онаа што би им припаѓала спрема висината на хонорарот сообразно на одредбата од ст. 1 на овој член.

На хонорарните службеници на кои хонорарната служба не им е главно или едино занимање, класата во воз односно на брод се определува спрема нивното главно занимање.

Отстапувања од одредбите на претходните ставови можат да се пријат за службените патувања во странство, а по одобрение од органот надлежен за буџет.

Член 7

Дневницата за службено патување изнесува:

1) за службениците распоредени од IV платен разред нагоре — — — — — 700 динари

2) за службениците распоредени од IX до V платен разред и висококвалификуваните работници — — — — — 600 динари

3) за другите службеници и работници 500 динари

На хонорарните службеници на кои хонорарната служба им е главно или едино занимање, дневницата се определува спрема висината на хонорарот сообразно на одредбите од претходниот став.

На хонорарните службеници на кои хонорарната служба не им е главно или едино занимање, дневницата се определува спрема нивното главно занимање.

Сојузниот орган надлежен за буџет во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, може да определува поодделни места во кои на лицата на службено патување ќе им се даваат поголеми дневници од износите наведени во ст. 1 на овој член, утврдувајќи ја висината на наголемувањето за секое од тие места.

За службените патувања во границите на околината народниот одбор ја пропишува висината на дневницата која може да изнесува до 75% од износите наведени во ст. 1 на овој член.

Член 8

Ако службеното патување се продолжи преку 14 дена, дневницата се намалува за 25% во случај кога службеникот ги врши службените работи во исто место.

На службеник кој се упатува времено на работа во друго место и во тоа место борави повеќе од 14 дена, му припаѓа за првите 14 дена цела дневница, а во тоа 75% од износот на дневницата.

Член 9

За постојани курирски патувања на утврдени курирски линии може наместо дневница да се определи месечна надокнада чијшто износ не може да биде поголем од 70% од износот на дневницата што би ја добил службеникот спрема времето provedено на службениот пат.

Висината на надокнадата од претходниот став ја определува старешината на надлештвото односно установата.

Член 10

На лицата на службено патување им припаѓа цела дневница за секои 24 часа provedени на службениот пат, како и за остатокот на времето поголем од 12 часа. За остатокот на времето од 8 до 12 часа припаѓа половина дневница.

Цела дневница припаѓа и во случај кога службеното патување трае вкупно помалу од 24 а повеќе од 12 часа, а половина дневница ако целото патување трае од 8 до 12 часа.

За службеното патување што трае помалу од 8 часа, односно за остатокот помал од 8 часа, не припаѓа надокнада. По исклучок, на службеникот му припаѓа половина дневница за остатокот на времето преку 6 часа во случај кога тој остатокот е provedен на патување ноќе.

Кога службеникот за време на службеното патување по една ноща работа се враќа во местото на службувањето пред завршетокот на работата поради која отпатувал, дневниците се пресметуваат со соби-

рањето на вкупниот број часови provedени на работа во местото на службувањето.

Член 11

Кога се должни приватни лица по постоењите прописи да ги снесат трошковите за излегувањето на државните службеници, надокнадата се определува по одредбите од оваа уредба, ако републичкиот орган надлежен за буџет не пропише инаку, со тоа што таква надокнада не може да биде поголема од надокнадата предвидена со оваа уредба.

За такви случаи мора претходно да се положи предум во износот што му одговара приближно на износот на надокнадата.

Член 12

По завршеното службено патување службеникот е должен да поднесе сметка на патните трошкови.

Поблиски прописи за пресметувањето на патните трошкови (податоците што се внесуваат во сметката на попатината и др.) донесува сојузниот орган надлежен за буџет.

Член 13

Надокнадата за службени патувања при свикнување конференции ја сноси органот што ја свикнува конференцијата.

Член 14

Лице што не е државен службеник може да се определи да патува за сметка на државно надлештво или установа поради извршувањето на определена задача само ако е позволено тоа со посебен пропис и ако е нужно. Во таков случај, на лицето што не е државен службеник му припаѓа надокнада на патните трошкови во оној износ што ги имаат државните службеници од соодветниот ранг односно на соодветна должност.

III. Надокнада за селидбени трошкови

Член 15

На службениците кои по потреба на службата се преместуваат во друго место на службување, на лицата што се преземаат од стопанството или од општествени организации, како и на лицата што се примаат во служба кон своето место на живеење а порано биле во работен однос им припаѓа, без обзир на оддалеченоста, надокнада за лично превозење по чл. 6 од оваа уредба, како и за сите стварни трошкови предизвикани со селидбата.

Надокнада за службени трошкови им припаѓа и:

а) на службениците по пензионисањето, и тоа од местото на службувањето до местото на новото настанување;

б) на фамилијите од умрените службеници, и тоа од местото на дотогашното службување на умрениот службеник до местото каде ќе се настани фамилијата.

Лицата од претходниот став имаат право на надокнада на селидбените трошкови ако се изврши селидбата во рок од шест месеци сметајќи од датум на разрешувањето на пензионисаниот службеник, односно од смртта на службеникот. Овој рок може да се продолжи најповеќе до две години ако заинтересираното лице поднесе доказ дека не можело да добие стан во местото во кое сика да се пресели.

Член 16

Надокнадата за селидба се дава за фактично сторените трошкови околу превозењето на покуќнината до местото на службувањето односно живеењето.

При селидба со железница или брод надокнадата за превоз припаѓа по поднесениот товарен лист за спровоз, а за превозењето на багажот по тарифата за брзовоз.

Поблиски прописи за определување надокнада за пакување и отпакување на покуќнината, за превоз на стварите од станот до станицата и од станицата до станот и др. донесува сојузниот орган надлежен за буџетот во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ.

Член 17

Со сметката за трошковите на селидбата службеникот е должен да поднесе доказ за правдање на тро-

шковите од чл. 16 од оваа уредба (товарен лист односно потврда за трошковите на превозењето и др.). Определувањето на висината на надокнадата се врши врз основа на поднесените потврди и докази од службеникот, но надлежниот наредбодател може кога ќе го најде тоа за потребно и на друг начин да изврши проверка на сите или поодделни ставки од сметката.

Член 18

На службеник што се сели во друго место на службување му припаѓа, покрај надокнада за селидба на покуќината, уште и надокнада на патните трошкови.

На членовите на фамилијата од службеникот им припаѓа иста класа во воз односно брод како и на службеникот.

За време на селидба на службеникот му припаѓаат дневници на кои тој има право за службено патување, а за секјој член на фамилијата дневница во износ од 350 динари.

Право на надокнада на патни трошкови има службеникот и во случај кога селидбата на покуќината не можел да ја изврши при јавувањето на должност во новото место на службување, туку селидбата ја извршил накнадно.

IV. Надокнада за службени патувања и селидби во странство

Член 19

Дневница за службено патување во странство му припаѓа на службеник од моментот на кинисувањето до моментот на враќањето од службеното патување.

На службеникот му припаѓа дневницата определена за онаа земја во која патува, а во случај да доаѓа од странство во нашава земја, дневницата што е определена за онаа земја од која доаѓа.

Во случај на оправдано задржување подолго од 24 часа во некоја друга странска земја или во нашава земја, за сето време на задржувањето на службеникот му припаѓа дневница од таа земја.

Член 20

При службените патувања во прекуморски земји дневницата за времето проведено на бродот се намалува за 80% ако се во цената на возниот билет засметани и трошковите за исхрана и кабина за спиење.

Член 21

За постојани курирски патувања на утврдени курирски линии, органот надлежен за буџет може наместо дневница и други надокнади да определува паушална надокнада, водејќи сметка така што определениот надокнада да биде во согласност со одредбите од оваа уредба.

Член 22

При селидбата во странство и обрнато на службениците им се признава надокнада на трошковите за превозење на покуќината во онаа тежина што ќе ја определи органот надлежен за буџет.

Селидба на покуќината не им се одобрува на шефовите на мисии. Исто така, не им се одобрува селидба на покуќината ниту на службениците преместени во воневропските земји и обрнато.

Член 23

Висина на дневниците и други надокнади за службени патувања и селидба во странство, како и поблиски прописи за тоа, ќе донесе сојузниот орган надлежен за буџет.

V. Надокнада поради одвоен живот од фамилијата

Член 24

На службеникот што е преместен по потреба на службата кој има фамилија на издршка, ако во новото место на службување не може да добие стан за својата фамилија, а станува сам во местото во кое е преместен, му припаѓа надокнада за трошковите поради одвоениот живот од фамилијата. Право на оваа надокнада имаат и лицата што се преземаат од стопанството или од општествените организации, како и лицата што биле порано во работен однос, ако за фамилијата не можат да добијат стан во местото на службувањето.

За преместување и прием во служба кој повлекува надокнада за одвоен живот на фамилијата потребна е претходна согласност од органот надлежен за буџет. Оваа согласност може да се даде само ако јасно стварна потреба за стручни службеници и ако на друг начин не може да се пополни тоа место.

Правото на надокнада од ст. 1 на овој член службеникот го докажува со потврда од надлежниот ставбен орган дека не можел да добие стан.

Надокнадата од ст. 1 на овој член им припаѓа на работниците примени на работа само во случај ако е збор за висококвалификувани работници и ако правото на надокнада е одделно предвидено со договорот за работа.

Висината на надокнадата изнесува од 3.000 до 5.000 динари месечно и припаѓа од денот на јавувањето на должност до истекот на месецот во кој е доселен станот. Ако барањето за надокнада е поднесено по истекот од еден месец од денот на јавувањето на должност, надокнадата припаѓа од денот кога е поднесено барањето.

Висината на надокнадата ја определува надлежниот наредбодател водејќи сметка надокнадата да ги опфати стварните трошкови на кои службеникот се изложува поради одвоениот живот, со обзир на бројот на членовите на фамилијата што ги издржува службеникот како и другите моменти што влијаат на наголемувањето на трошковите на одвоениот живот.

Член 25

На службеник додека е на годишен одмор му припаѓа 50% од определената надокнада за трошковите на одвоен живот од фамилијата.

VI. Надокнада за работа на терен

Член 26

На службениците на државните органи и установи кога вршат теренски работи вон местото на редовното службување, им припаѓа надокнада за работењето на терен.

Како работа на терен се подразбираат сите видови геодетски, геолошки и други претходни и истражни работи на терен.

Член 27

За време на работењето на терен на службениците им припаѓа за првите 14 дена надокнада во износ на цела дневница за службено патување, а за време преку 14 дена надокнада од 50% до 75% од износот на дневницата.

Член 28

Како теренска работа се сметаат и службените патувања на службениците на органите и установите на народните одбори на околините и општините во границите на околијата.

Надокнадата за теренска служба од претходниот став се определува спрема фактичните трошкови, со тоа што може да изнесува најповеќе до 75% од дневницата за службено патување.

Народниот одбор на околијата може со своја одлука да ја пропише висината на надокнадата која не може да прејде 75% од дневницата за службено патување.

Член 29

На службениците што вршат теренски работи вон своето место на службување, а можат секидневно по престанокот на работата да се вратат во своето место на службување, може да им се исплатува како дневна надокнада за теренска работа најповеќе до 50% од износот на дневницата за службени патувања.

Решението од претходниот став се донесува во согласност со органот надлежен за буџет.

Член 30

На службениците што примаат надокнада за теренска работа не им припаѓа истовремено и надокнада за одвоен живот од фамилијата.

VII. Дисциплинска одговорност

Член 31

Наредбодавецот и службеникот што ќе постапат спротивно на одредбите од оваа уредба ќе одговараат дисциплински за тешки повреди на службената должност.

Како тешка повреда на службената должност ќе се смета особено:

1) кога ќе одредели наредбодавецот поголема надокнада на трошковите отколку што изнесуваат стварните трошкови, или кога ќе одобри надокнада на трошковите што не биле нужни;

2) кога старешината определува службено патување без фактична потреба;

3) кога ќе се наведат во сметката неточни податоци за трошковите или ќе се поднесат докази што не и' одговараат на фактичната состојба на предметот;

4) кога ќе се укаже дека службеникот при селидбата превозел и покуќнина и други предмети што не му припаѓаат нему;

5) кога службеникот не ќе пријави веднаш дека му е доделен стан, а тоа имало за последица и натамошно примање на надокнадата за одвоен живот;

6) кога службеникот без оправдана причина ќе го прекине службеното патување или кога нерационално го искористува расположивото време при боравенето во друго место;

7) кога на патот се задржува подолго отколку што е тоа фактично потребно.

Член 32

Покрај дисциплинската службеникот ја сноси и материјалната одговорност за повреда на службената должност од претходниот член.

VIII. Други одредби

Член 33

Како место на службување во смисла на оваа уредба се подразбира и подрачјето на градот односно општината.

Член 34

Како членови на фамилијата во смисла на оваа уредба се сметаат сите лица што живеат со службеникот во заедничко домаќинство и што ги издржува тој.

Член 35

Службеникот определен за службено патување има право на аконтација во висина на цената на возниот билет и дневници за онолку дена колку по патниот налог е означено времето за траење на патувањето.

Аконтација ќе се дава и во случај на селидба и теренска работа.

IX. Преодни и завршни одредби

Член 36

Надокнадите за службени патувања и теренска работа што не се завршени до влегувањето во сила на оваа уредба, ќе се определат по одредбите од оваа уредба.

Член 37

Директорот на Главната дирекција на југословенските железници и директорот на Главната дирекција на поштите ќе донесат, во согласност со сојузниот орган надлежен за буџет правилници за патните трошкови за железничкиот персонал односно за персоналот на поштенско-телеграфско-телефонската служба во границите на оваа уредба. До донесувањето на овие правилници и на овој персонал ќе се применуваат одредбите од оваа уредба.

Надокнадата на патните трошкови на службениците и работниците на стопанските претпријатија се регулира со тарифниот правилник.

Член 38

Се овластува Министерот на народната одбрана да донесе правилник за патните и селидбените трошкови за воените лица во оружените сили, согласно на одредбите од оваа уредба.

Член 39

Поблиски прописи за спроведувањето на оваа уредба донесува сојузниот орган надлежен за буџет.

Член 40

По влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат прописите за патните и селидбените трошкови и додатокот за теренска работа на службениците и работниците на државните органи.

Член 41

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

4 декември 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Подпретседател на Советот за законодавство
и изградба на народната власт
на Владата на ФНРЈ,

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

694.

Врз основа на чл. 78 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ПАРИЧНАТА ПОМОШ НА ФАМИЛИИТЕ ЧИИ
ХРАНИТЕЛИ СЕ НАОГААТ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА
ВОЕНА СЛУЖБА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА
АРМИЈА

Член 1

Фамилиите на лицата што се наоѓаат на отслужување или дослужување на задолжителниот воен срок, или на воена вежба во Југословенската народна армија, имаат право на парична помош по одредбите од оваа уредба.

Член 2

Правото на парична помош и' припаѓа на фамилијата чијшто един хранител се наоѓа на воена должност, ако хранителот живеел со фамилијата во заедничко домаќинство и ако фамилијата нема достаточни средства за издршка.

Се смета дека фамилијата нема достаточни средства за издршка, ако данокот на доход од земјоделскиот имот изнесува помалку од 300 динари годишно по член на домаќинството, односно ако другиот доход што подлежува на данок изнесува помалку од 1.500 динари месечно по член на домаќинството. При определувањето на правото на помош се зема во обзир последното даночно задолжување.

Член 3

Паричната помош се доделува:

1) на брачниот другар и на децата (брачни, вонбрачни, усвоени, пасиноци и деца без родители земени на издршка);

2) на родителите, очувот и маштеата и на усвоителот — ако помошта не им е доделена на брачниот другар и децата;

3) на браќата и сестрите до наполнетата 14 година — ако помошта не им е доделена на лицата под 1) и 2);

4) на дедото и бабата (по татко и мајка) ако помошта не им е доделена на лицата под 1)—3).

Член 4

Членовите на фамилијата (чл. 3) имаат право на парична помош под следните услови, и тоа:

а) жената — ако е неспособна за стопанисување, или ако има дете помладо од 7 години, кое во фамилијата нема некој друг да го негува;

б) децата — до наполнетата 14 година возраст, или ако се на школување — до крајот на прописаното редовно школување, и тоа најдоцна до 20 години возраст ако се ученици на средни школи, а најдоцна до 25 година возраст ако се студенти на факултет, на високи или виши школи. Ако се децата неспособни за стопанисување имаат право на оваа помош додека таа неспособност трае, односно додека не ќе се врати хранителот од Југословенската народна армија;

в) родителите, очувот и маштеата, усвоителот, дедото и бабата — ако се наполно и трајно неспособни за стопанисување.

Неспособноста за стопанисување ја утврдуваат инвалидско-пензионите комисији при надлежниот завод за социјално осигурување.

Член 5

Паричната помош изнесува 2.000 динари месечно за еден член на фамилијата и се наголемува со по 500 динари месечно за секој натамошен член на фамилијата (чл. 3 и 4).

Член 6

Паричната помош припаѓа:

а) од денот на стапувањето на хранителот на отслужување, односно дослужување на задолжителниот воен срок во Југословенската народна армија или на воена вежба, ако е поднесена пријавата во срок од еден месец од стапувањето на хранителот на воена должност;

б) од првиот ден на наредниот месец по поднесената пријава — ако е пријавата поднесена по срокот од точ. а).

Правото на парична помош престанува со отслужувањето на задолжителниот воен срок, односно воена вежба, или пред тоа — со настапување на промените поради кои, во смисла на чл. 2—4 од оваа уредба, фамилијата нема право на парична помош.

Член 7

Ако хранителот се наоѓа на отсуство подолго од еден месец или е времено отпуштен од Југословенската народна армија, неговата фамилија за тоа време нема право на парична помош.

По исклучок, ако е хранителот упатен на болување, или е отпуштен како времено неспособен за воена служба а за тоа време е и неспособен за работа, на фамилијата и' припаѓа парична помош и за тоа време, но најдоцна то истекот на времето што му преостанува на хранителот да го отслужи воениот срок.

Ако хранителот остане наполно и трајно неспособен за работа и по истекот на времето што му преостанало за да го отслужи задолжителниот срок, неговите права се установуваат по прописите за социјалното осигурување, а ако по тие прописи не здобива право на обезбедување неговото издржување и на неговата фамилија е должна да го обезбеди општината на која што и' припаѓа тој.

Член 8

Немаат право на помош по оваа уредба:

1) фамилиите чии хранители за време на воената вежба имаат право на надокнада по Уредбата за надокнадите на работниците и службениците на стопанските организации за време на отсуствување од работата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/52);

2) фамилиите чии хранители за време на служењето во постојаниот кадар на Југословенската народна армија го задржуваат правото на постојанен дода-

ток на деца по Уредбата за додатоците на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/51 и бр. 59/52);

3) лицата што се сместени на бесплатно издржување во домовите и социјалните установи — за времето додека се наоѓаат во нив;

4) лицата што се наоѓаат во истражен затвор или на издржување на казна.

Член 9

Решението за помош го донесува началникот на секретаријатот (одделението) надлежен за работите на социјалната политика, односно секретарот на народниот одбор на околијата (градој) на чие подрачје се наоѓа местото на постојаното живеење на фамилијата.

Против решението за правото на парична помош може да се подаде жалба до советот за народно здравје и социјална политика на народната република, во срок од 15 дена приемот на решението.

Член 10

Секој уживател на помош по оваа уредба е должен да ги пријави сите промени што се од влијание на правото односно на износот на помошта.

Секретаријатот (одделението, отсекој) на народниот одбор на околијата (градој) надлежен за работите на социјалната политика, со помош и соработка на народниот одбор на надлежната општина, е должен за сето време за кое се исплатува помошта да контролира дали кај уживателот на помошта настанила промена која повлекува губиток или намалување на паричната помош определена по оваа уредба. Председателот и секретарот на народниот одбор на надлежната општина, што ќе разбере дека настанил таков случај е должен веднаш да ја запре исплатата на помошта и да го извести надлежниот орган на околијата (градој) за да донесе решение за укинување односно намалување на помошта.

Жалбата против решението од претходниот став не го задржува решението од извршување.

Фамилијата што го изгубила правото на парична помош по оваа уредба или барањето за помош и' било отфрлено, може повторно да подаде пријава и да здобие право на помош, ако се дополнително исполнети условите предвидени со оваа уредба.

Член 11

Сите поднески, решенија и исправи што се однесуваат до остварувањето на помошта по оваа уредба, ослободени се од такса.

Член 12

Финансиските средства за парични помошти по оваа уредба се обезбедуваат во буџетите на народните републики.

Член 13

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба донесуваат советите за народно здравје и социјална политика на народните републики.

Член 14

Со 1 јануари 1953 година престанува да важи Уредбата за доделување помош на фамилиите чии хранители се наоѓаат на отслужување на постојаниот кадар („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/47), како и Решението за давање парична надокнада наместо бонови за прехрана на лицата што примаат државна помош како членови на фамилиите чии хранители се наоѓаат на отслужување на постојаниот кадар во Југословенската армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/51).

Член 15

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 јануари 1953 година.

4 декември 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно
здравје и социјална политика,
др Павле Грегориќ, с. р.

695.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согласување односите во стопанството со новниот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИ-
СКОТО РАБОТЕЊЕ ПРЕКУ БАНКА И ЗА ПЛАЌАЊЕ
СО ГОТОВИ ПАРИ

Член 1

Точката 3 на членот 6 од Уредбата за финансиско-то работење преку банка и за плаќање со готови пари („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/52) се менува и гласи:

„на други комитенти — обврзани иматели на текуќи и други сметки — до износот што ќе го пропише сојузниот орган на управата надлежен за стопанство;“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

28 ноември 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

696.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ МУЗЕЈ НИКОЛА ТЕСЛА

I. Се оснива Музеј Никола Тесла со седиште во Белград.

II. Задачите на Музејот Никола Тесла се:

1) да ја чува научната и лична заоставштина на Никола Тесла;

2) и натаму да приобира и да ја чува документацијата и личните предмети во врска со животот и работата на Никола Тесла;

3) да ојзжува постојана изложба на материјалите од своите збирки и да го организира и олеснува проучувањето на тој материјал;

4) да ги објавува делата и списите на Никола Тесла и како носител на авторското право да дава овластенија за објавувања, препечатувања и преводенија на тие дела и списи;

5) сам во соработка со домашните и странските научни и просветни установи и поединци да ја поттикнува и помага научната работа и истражувањата од областа на техничките науки на кои работел Никола Тесла, и да ги објавува овие работи.

III. Управен надзор над работата над Музејот Никола Тесла врши Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

IV. Со Музејот управува директор, назначен од Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

Стручните работи директорот ги решава со советодавниот одбор.

Советодавниот одбор има пет до седум члена што ги именува Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

V. Музејот има својство на правно лице.

Музејот има одделна претметка во состав на претметката на приходите и расходите на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

Директорот е народнододавец за извршување на претметката на Музејот.

VI. Поблиски прописи за организацијата и работата на Музејот донесува Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

VII. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IV Бр. 3909

5 декември 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за наука и култура,
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

697.

Врз основа на чл. 49 ст. 4 и чл. 50 ст. 3 од Уредбата за определување и за преводенија на пензиите и инвалиднините („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), а во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗВР-
СТУВАЊЕ УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ ШТО СЕ
ПЕНЗИОНИСАНИ КАКО НАМЕСТЕНИЦИ, УМЕТНИ-
ЧКИ ПЕРСОНАЛ, НОВИНАРИ И ПУБЛИЦИСТИ, КАКО
И СЛУЖБЕНИЦИ НА БИВШИТЕ АДМИНИСТРАТИ-
ВНО-ПОЛИТИЧКИ САМОУПРАВИ ЕДИНИЦИ,
ВО ПЕНЗИСКИ РАЗРЕДИ

I. Во точ. I во ставот прв под 2) од Решението за разврстување уживателите на пензиите што се пензионисани како наместеници, уметнички персонал, новинари и публицисти, како и службеници на бившите административно-политички самоуправи единици, во пензиски разреди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/52) на крајот на реченицата наместо точка и запирка се става запирка и се додава реченицата: „ако имаат најмалу непотполна средна школска спрема (звршени 4 класа средна школа); ако је немаат таа школска спрема, се разврстуваат по чл. 10 ст. 1 точ. в) од уредбата;“

II. Во точ. I во ставот прв под 3) на крајот на реченицата после точка и запирка се додава нова реченица, која гласи: „ако немаат школска спрема виша од основна школа, се разврстуваат како службеници на помошните работи по чл. 10 ст. 1 точ. г) од уредбата;“

III. Во точ. V по ставот трет се додава нов став, четврт, кој гласи:

„По исклучок од претходните ставови, уживателите на пензии — бившите службеници на административно-политички самоуправни единици кои со разврстувањето по претходните ставови би биле ниже разврстени отколку што би биле разврстени како државните службеници со ист статус (соодветно звање и службеничка група), извршниот одбор на заводот за социјално осигурување на народната република по своја оценка може да ги разврста во пензискиот разред спрема оној пензиски основ по Законот за установување правото на пензија и за пензионисање на државните службеници по кој би им била определена пензијата по тој закон како на државните службеници.“

IV. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 15475

27 ноември 1952 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно здравје и социјална политика

др Павле Грегориќ, с. р.

Согласен,

Потпретседател на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ,

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

698.

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД ДЕСЕТГОДИШНИНАТА ОД СМРТТА НА НИКОЛА ТЕСЛА

На 7 јануари 1953 година ќе се пушти во течај серија пригодни поштенски марки по повод Десетгодишнината од смртта на Никола Тесла големиот научник и пронајдувач на полето на електротехниката и радиотехниката.

Серијата од овие марки содржи две вредности, и тоа: марка од 15 дин. црвена и марка од 30 дин. сина боја. На обете марки е нацртан истиот лик на Никола Тесла по постоејќа уметничка скулптура. Над ликот е натпис: „Никола Тесла“, а под: „Југославија“ и тоа на првата марка со кирилица, а на втората со латиница. Во долниот лев агол е ознаката на вредност со „15“ односно „30“.

Овие марки ќе се продаваат во сите пошти до потрошувањето, а за франкирање на поштенски пратки ќе важат неограничено време, односно додека не се донесе решение за нивното повлекување од течај.

Бр. 17852

2 декември 1952 година
Белград

Директор
на Главната дирекција на поштите,
Никола Милановиќ, с. р.

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ по извршеното сравнување со изворниот текст, установи дека во текстот на Напатствието за применување на Уредбата за наголемување закупнини за станбените и работните простории објавено во „Службениот лист на ФНРЈ“ бр. 58 од 3 декември 1952 година се поткрала грешка, и дава следна

ИСПРАВКА

НА НАПАТСТВИЕТО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ЗАКУПНИНИ ЗА СТАНБЕНИТЕ И РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ

Во точ. 14, по текстот „Во смисла на точ. 12 под а), б), треба да се стави запирка и да се додаде „в)“.
Бр. 10160 — Од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, 4 декември 1952 година.

ОБНОВЕТЕ ЈА ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ ЗА 1953 ГОДИНА

Се молат претплатниците на „Службен лист на ФНРЈ“ да ја обноват претплатата за 1953 година (да се види објаснението на последната страна на „Службениот лист на ФНРЈ“ број 53 и 54 за 1952 година).

Годишната претплата изнесува 1.000 динари а за странство 1.500 динари.

Доколку претплатата не ќе се обнови до 25 декември 1952 година ќе се запре испраќањето на листот од 1 јануари 1953 година.

Надлештвата, установите, претпријатијата и поединци можат да се претплатат спрема своите потреби. Претплатата се полага на тек. сметка бр. 1032-900830 кај филијалата на Народната банка во Белград.

СОДРЖАЈ:

	Страна
692. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за додатоците на деца	921
693. Уредба за патните и селидбените трошкови	922
694. Уредба за паричната помош на фамилиите чии хранители се наоѓаат на задолжителна воена служба во Југословенската народна армија	925
695. Уредба за изменување на Уредбата за финансиското работење преку банка и за плаќање со готови пари	927
696. Решение за осигување музеј Никола Тесла	927
697. Решение за дополнување на Решението за разврстување уживателите на пензии што се пензионисани како заместеници, уметнички персонал, новинари и публицисти, како и службеници на бившите административно-политички самоуправни единици во пензиски разреди	927
698. Решение за пуштање во течај пригодни поштенски марки по повод на десетгодишнината од смртта на Никола Тесла	928

Исправка на Напатствието за применување на Уредбата за наголемување закупнини за станбените и работните простории — — — 928